

**ДО
ФОНД ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРУВАЊЕ
НА МАКЕДОНИЈА**

**Ул.Македонија бб
1000 Скопје**

**П О Н У Д А
за склучување на договор**

Правно лице _____
со седиште во _____, населено место _____
ул. _____ бр. _____ телефон _____.

Ви доставуваме понуда за склучување на договор за обезбедување на **лабораториски испитувања во примарна здравствена заштита** по упат на избран лекар за потребите на примарната здравствена заштита со Фондот за здравствено осигурување на Македонија.

Понудата се однесува за дејноста **ЛАБОРАТОРИСКИ УСЛУГИ ВО ПРИМАРНА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА.**

I. ПОДАТОЦИ ЗА ЗДРАВСТВЕНАТА УСТАНОВА

ЕМБС	Шифра на дејноста	Дата на пријавување
-------------	--------------------------	----------------------------

Единствен Даночен број

Банка депонент

Жиро сметка

РАБОТНИ ЕДИНИЦИ НА ПЗУ

1. _____ место _____
адреса _____
2. _____ место _____
адреса _____
3. _____ место _____
адреса _____

Во прилог на оваа понуда Ви ја доставуваме следната документација:

I. ЗА ЗДРАВСТВЕНА УСТАНОВА

1. Конечно решение со сите промени (дозвола за почнување со работа на здравствената установа) издадено од Министерството за здравство;
2. Тековна состојба на правното лице од Централен регистар не постара од 30 дена;
3. Договори за соработка со избраните лекари од примарна здравствена заштита, со важност за 2010 година.

II. ПОДАТОЦИ ЗА ВРАБОТЕНИТЕ ВО ЗДРАВСТВЕНА УСТАНОВА

1. Образец M1-M2, за поднесена пријава-одјава на осигурување и работен однос со полно работно време за сите вработени во здравствената установа (заверено од здравствената установа со печат и потпис и со назнака “верно на оригиналот”);
2. Пријава-одјава (ЗО-1) за задолжително здравствено осигурување за сите вработени во здравствената установа;
3. Договори за работа за сите вработени во здравствената установа;
4. Диплома за завршено соодветно образование за лабораторискиот тим во лабораторија која е:

а. Дијагностичка лабораторија како самостојна специјалистичка здравствена установа

- еден доктор на медицина, специјалист по медицинска биохемија со соодветна лиценца и еден медицински лаборант - техничар со положен стручен испит или
- еден дипломиран фармацевт, специјалист по медицинска биохемија со соодветна лиценца и еден медицински лаборант - техничар со положен стручен испит.

б. Дијагностички лаборатории во состав на друга здравствена установа

- специјалист по медицинска биохемија и најмалку еден лаборантски техничар со положен стручен испит или
- дипломиран фармацевт со положен стручен испит со една година искуство во биохемиска лабораторија под надзор на специјалист по медицинска биохемија и најмалку еден лаборантски техничар со положен стручен испит или
- еден дипломиран биолог, биохемиско физиолошки смер со една година искуство во биохемиска лабораторија под надзор на специјалист по медицинска биохемија и најмалку еден лаборантски техничар со положен стручен испит или
- еден дипломиран хемичар насока применета хемија (аналитичко структурна и препаративна насока) со една година искуство во биохемиска лабораторија под надзор на специјалист по медицинска биохемија и најмалку еден лаборантски техничар со положен стручен испит.

5. Уверение за положен стручен испит за лаборантски техничар;

6. Потврда за искуство и надзор од специјалист по медицинска биохемија за носителите на дејност (дипломиран биолог, дипломиран хемичар и дипломиран фармацевт);

7. Лиценца за работа од надлежната комора (само за лекар-специјалист по медицинска биохемија).

Во прилог Ви доставуваме фотокопии од потребните документи.

Директор,

Име и презиме

М.П.

Образец 1

I. ПОДАТОЦИ ЗА РАБОТНИТЕ ЕДИНИЦИ НА ЗДРАВСТВЕНАТА УСТАНОВА

Назив на здравствената установа	
Работна единица	
Дејност	
Населено место	
Адреса и број	
Телефон	

II. ПОДАТОЦИ ЗА ЛАБОРАТОРИСКИОТ ТИМ ВО ЗДРАВСТВЕНАТА УСТАНОВА

Презиме	
Татково име	
Име	
ЕМБГ (единствен матичен број) и број на лична карта	
Специјалност	
Домашна адреса	
Општина	
Населено место	
Број на лиценца	
Телефон	
Лаборантски техничар (име и презиме) и ЕМБГ	

НАПОМЕНА: 1. Образецот 1, во делот II - податоци за лаборантскиот тим се пополнува во онолку примероци колку што има лаборантски тимови.

НАПОМЕНА: 2. Документите кои се составен дел од Понудата треба да бидат приложени по горе наведениот редослед.

Некомплетните понуди нема да се земаат во предвид при постапката за склучување на Договори за 2010 година.